

## НОВА ГОДИНА ВО ГРАДОТ НА МОДЕРНОТО ВРЕМЕ – ДУБАИ 29.12.2021-05.01.2022



***ДОЧЕКАЈТЕ ЈА НОВАТА ГОДИНА ВО ЕДНА ОД НАЈАТРАКТИВНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ ВО СВЕТОТ!***

### ПРОГРАМА

#### **1 ден 29.12.2021 СКОПЈЕ-ДУБАИ**

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 09:05 часот. Слетување во Истанбул во 12:40 часот локално време. Слободно време и можност за прошетка низ Истанбул или на еден од најголемите аеродроми во светот до 16:00 часот. Летот кон Дубаи е во 19:35 часот, слетувањето во 01:00 часот после полноќ. По завршување на пасошки и царински формалности, со организиран трансфер се упатувате кон хотелот според избор од понудата.

#### **2-6 ден 30.12-03.01.2022 ДУБАИ**

Слободни денови за индивидуални прошетки или предлог факултативни излети со доплата.

#### **7 ден 04.01.2022 ДУБАИ**

Одјавување од хотелот во Дубаи според политиките на истиот (до 11:00ч). Последен ден за индивидуални прошетки или предлог екскурзии со доплата. Во вечерните часови (околу 23:00) часот, следува организиран трансфер до аеродромот во Дубаи.

#### **8 ден 05.01.2022 ДУБАИ-СКОПЈЕ**

Летот кон Истанбул е закажан во 02:40 часот, а слетувањето во 06:35 часот. Кратко транзит време до летот кон Скопје во 08:50 часот. Пристигнување во Скопје во 08:15 часот локално време.



## ЦЕНОВНИК

| ХОТЕЛ                          | Услуга           | Тип на соба | Цена по лице |
|--------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| ibis Dubai Al Barsha 3*        | ВВ (Гала вечера) | Deluxe room | 955€         |
| Millennium Hotel Al Barsha 4*  | ВВ               | Deluxe room | 1.100€       |
| Stella Di Mare Dubai Marina 5* | ВВ (Гала вечера) | Deluxe room | 1.450€       |

### Пакет цената е изразена по лице при што истата вклучува:

- ✓ Повратен авионски билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со Turkish Airlines;
- ✓ Аеродромски такси;
- ✓ Чекиран багаж + рачен багаж;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ 6 ноќевања со појадок во хотел според избор од понудата;
- ✓ Патничко осигурување.

### Пакет цената НЕ вклучува:

- ☒ Негативен ПЦР тест на Ковид-19, не постар од 72 часа (без разлика на поседување на сертификат за комплетна вакцинација) / Деца до 12 години се ослободени од оваа обврска;
- ☒ Факултативни излети;
  - Дубаи Сафари – 55€ (групен трансфер);
  - Крстарење по марина - 55€ (групен трансфер);
  - Бурџ Калифа влезници: 45€/€ (во зависност од часовите на посета);
- ☒ Туристичка такса која се плаќа при влез во хотелот: 3.00 USD од ноќ за хотели со 3\*, 4.50 USD од ноќ за хотели со 4\*, 5.00USD од ноќ за хотели со 5\*;

### Забелешки:

- Резервација исклучиво со депозит од 50% и доплатат на остатокот до 10 дена пред реализација на аранжманот;
- Агенцијата го задржува правото на промена на цената на пакет аранжманот, во случај на воведување на такса за гориво од страна на авиокомпанијата или промена на цената авионските билети и аеродромските такси, хотелските капацитети, трансфер услугите како и влезниците во туристичките знаменитости во дестинацијата;
- Авиокомпанијата го задржува правото за промена на сатниците за летање;
- Сите факултативни излети се уплаќаат во агенција, пред почетокот на патувањето;
- Моменталните услови за влез во Обединети Арапски Емирати е поседување на негативен ПЦР тест на Ковид-19, не постар од 72 часа. Деца до 12 години се ослободени од оваа обврска;
- За невакцинирани патници, при враќање во Македонија, потребно е да поседуваат брз Антиген или ПЦР тест кој е потребно да го направат во Дубаи пред патување назад кон Македонија.

### Детали од летовите

TK1004 29DEC SKPIST 0905 1240/ TK 760 29DEC ISTDXB 1935 0100\* +1  
 TK 761 05JAN DXBIST 0240 0635/ TK1003 05JAN ISTSKP 0850 0815

